


7 ИНТЕРНАЦИОНАЛЕН КАРАТЕ ТУРНИР ГАЗИ БАБА ОПЕН 2013



спонзори



Bomat
logo

Kinzer



Контакт: Блашко Мешковски моб. 070 222 037
е-маил: blaskotigar@yahoo.com

Благој Атанасов - Циги 072 606 800
е-маил: atanasovskiblagoj@yahoo.com



Karate klub TIGAR - Skopje

<http://karateklubtigar.blog.com.mk>

рекламен матерјал "БОМАТ" тел: 02/3161-819

Место: Населба Маџари, Спортска сала Методија Андонов – Ченто
О.У. Наум Наумовски – Борче

Дата: 13 Април 2013 год. Сабота

Организатор: Карате Клуб Тигар – Скопје

Време: 8:30 – 9:30 Пријавување

9:30 – 10:00 Состанок на судиите и техничките комисији

10:00 – 10:15 Постројување на екипите

10:15 Отварање на турнирот

10:30 Почеток на напреварувањето – кати екипно, кати поединечно и кумите поединечно

Котазација: Ката индивидуално – 600,00 денари (10 еур)

Кумите идвидуално – 600,00 денари (10 еур)

Ката + Кумите – 900,00 денари (15 еур)

Ката + Макивара – 900,00 денари (15 еур)

Ката екипно – 900,00 денари (15 еур)

Награди: Прво, второ и две трети места (медал и диплома)

Пехари за: Најмасовен клуб

Клуб со најмногу освоени медали (прво, второ и трето место)

Најдобар изведувач

Најдобра изведувачка

Најдобар Судија

На најатрактивниот кумите напреварувач/ка ќе му биде доделен витешки орден ФИЛИП II.

Сите ката натпреварувачи кои се во возрасна категорија до 6 години, добиваат медал и диплома.

Обврски на учесниците:

- Секој клуб одговара за здравствената состојба на своите натпреварувачи
- Организаторот не одговара за евентуални спортски повреди на напреварувачите
- За секој натпреварувач задолжително е заверен напреварувачки картон со слика и важечки

лекарски преглед

- За натпреварувачите во кумите задолжителни се ракавици, штитници за нозе и штитник за

заби (забало)

- Во случај напреварувачот да настапи во погрешна возрасна и тежинска категорија – истиот ќе

биде дисквалификуван

- Индивидуално е дозволен настап само на една категорија кати и една категорија кумите
- Помлад натпреварувач може да се натпреварува екипно во кати само во една погорна категорија
- Организаторот го задржува правото да спои или да испушти одредени категории во случај на мал

број на пријавени натпреварувачи

- Тренерите во сала задолжително треба да се во прописна спотска опрема и важечки тренерски картон
- Службени лица: Во соработка со КФМ ќе бидат делегирани службените лица

Сместување:

- Хотел "МКЦ"
- Ноќевање 10 еур

Резервации: contact@hotelmhc.com



"Младински Културен Центар"
1000 Скопје, Македонија

Пријавите да се испратат најдоцна до: 12.04.2013 година до 20:00 часот

zoran.devisov@gmail.com

blaskotigar@yahoo.com

atanasovblagoj@yahoo.com

Добројдовте во Скопје, Р. Македонија

Location: Suburb Madzari Sports Hall Metodi Andonov Cento
ES Naum Naumovski - Borce

Date: April 13, 2013. Saturday

Organizer: Tigar Karate Club - Skopje

Time: 8:30 - 9:30 Registration
9:30 - 10:00 Meeting of judges and technical commission
10:00 to 10:15 lining up the teams
10:15 Opening Tournament
10:30 Start of the competition - kata team, individual kata and individual kumite

Costs : Kata individual - 600,00 denars (EUR 10)
Kumite individual - 600,00 denars (EUR 10)
Kata + Kumite - 900,00 denars (EUR 15)
Kata + Makivara - 900,00 denars (EUR 15)
Kata Teams - 900,00 denars (EUR 15)

Awards: First, second and two third places (medal and certificate)

Trophies for :

- Most massive club
- Club with the most gold medals (first, second and third place)
- Best performer - male
- Best performer - female
- Best Judge

The most attractive kumite competitor will be awarded with a knightly ORDEN Philip II.
All kata competitors who are in the age group up to 6 years are getting a medal and certificate.

Obligations of participants:

- Each club is responsible for the health of their competitors .
- The organizer is not responsible for any sports injuries of the competitors.
- Each competitor must have verified contests picture card and valid medical examination.
- All competitors in kumite category must have gloves, leg protectors and rubber teeth protector.
- If one competitor performs in the wrong age and weight category - he/she will be disqualified.
- Individual performance is allowed only in one kata category and one kumite category .
- Junior competitor can compete team kata in only one category above.
- The organizer reserves the right to merge or omit certain categories in case of small number of registered competitors.
- Trainers should wear regulate sport equipment and valid coaching cards.
- Officials will be delegated in collaboration with KFM .

Staying in:

- Hotel "MCC"
- One night 10 EUR

Категории

Ката поединечно / Kata individual

ГОДИНИ / AGE	FEMALE	MALE	КАТА ПРАВИЛА / KATA RULES
6 години / 6 years	A1	B1	Ученичка ката со можност за повторување во секој круг / Same kata can be repeated
7 години / 7years	A2	B2	Ученичка ката со можност за повторување во секој круг / Same kata can be repeated
8 години / 8years	A3	B3	Ученичка ката со повторување преку еден круг / Same kata can be repeated through one round
9/10 години / 9/10 years	A4	B4	До зелен појас – ученичка ката преку еден круг /Green belt, same kata can be repeated through one round
9/10 години / 9/10 years ABS*	A5	B5	Ката по избор без повторување / Each round different kata
11/12 години / 11/12 years	A6	B6	До зелен појас – ученичка ката, повротување преку еден круг / Green belt, same kata can be repeated through one round
11/12 години / 11/12 years ABS*	A7	B7	Ката по избор без повторување / Each round different kata
13/14 години / 13/14 years	A8	B8	Ката по избор / Kata by personal choise
14/15 години / 14/15 years	A9	B9	Ката по избор / Kata by personal choise
45 год. и постари / 45 years and above	A10	B10	Ката по избор / Kata by personal choise

ABS* - Апсолутна категорија (сите појаси), / Absolute category (all belts)

Ката екипно / Kata team

ГОДИНИ / AGE	FEMALE	MALE	КАТА ПРАВИЛА / KATA RULES
9 год и помлади / 9 years and younger	C1	D1	Екипите изведуваат ката по избор без повторување / Team's are performing each round different kata
10/11 години / 10/11 years	C2	D2	
12/13 години / 12/13 years	C3	D3	
14/15 години / 14/15 years	C4	D4	

Борби поединечно (МАШКИ) / Kumite individual (MALE)

ГОДИНИ / AGE	КАТЕГОРИЈА / WEIGHT	ГРУПА / SIGN
10/11 години / 10/11 years	-35, -40, -45kg	E1
12/13 години / 12/13 years	-40, -45, -55, +55	E2
14/15 години / 14/15 years	-52, -57, -63, -70, +70	E3
16/17 години / 16/17 years	-55, -61, -68, -76, +76	E4

Борби поединечно (ЖЕНСКИ) / Kumite individual (FEMALE)

ГОДИНИ / AGE	КАТЕГОРИЈА / WEIGHT	ГРУПА / SIGN
10/11 години / 10/11 years	-35, -40, +40	F1
12/13 години / 12/13 years	-45, -50, +50	F2
14/15 години / 14/15 years	-47, -54, +54	F3
16/17 години / 16/17 years	-53, -59, +59	F4

Времетраење на борбите / Duratian of kumite matches

Времетраење на макивара / Duration of makivara

10/11 години / 10/11 years	60'sec	6 години / 6 years	60'sec
12/13 години / 12/13 years	90'sec	7 години / 7 years	
14 год, и пост. / 14 years and older	120'sec	8 години / 8 years	
		9 години / 9years	

ПРИЈАВЕН ЛИСТ / ENTRY FORM

ДРЖАВА / COUNTRY _____	ТЕЛ / FAX _____
КЛУБ / CLUB _____	E-MAIL _____
АДРЕСА / ADDRESS _____	ТРЕНЕР / COACH _____

БРОЈ NUMBER	ИМЕ И ПРЕЗИМЕ NAME AND SURNAME	ГОДИНИ (НА ДЕНОТ НА НАТПРЕВАОТ) AGE (ON THE CONTEST DAY)	ПОЛ SEX M/F	ГРУПА SIGN CATEGORIES
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

ПРИЈАВИ / ENTRIES: Потполнетиот пријавен лист пратете го на / Send the completed form to:

zoran.devisov@gmail.com
 blaskotigar@yahoo.com
 atanasovblagoj@yahoo.com

Датум / Date _____

 Одговорна личност / Authorized person



Карате Федерација на Македонија Karate Federation of Macedonia

